

Врз основа член 36 став (1) точка 1 и точка 15 и член 22 став (1) точка 8 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на ---.12.2021 година, донесе

## ПРОГРАМА

за поддршка на образованието на општина Кочани за 2022 година

### I.

Во Општина Кочани учениците се опфатени во воспитно образовни институции со посетување на настава во шест основни училишта, од кои едно училиште за музичко образование на заинтересираните ученици и две средни училишта.

Финансирањето на училиштата се реализира преку блок дотациите од Министерството за образование и наука, но со оваа програма се дава дополнителна поддршка на училиштата во реализирање на проекти активности, едукација и поддршка на ученичкиот активизам, преку локално поврзување на училиштата за развој на локалната заедница, како и промоција на успешни училишни практики и поединци во Општина Кочани.

Во рамки на активностите се планирани следните содржини:

- Поддршка на образовните институции при планирање и реализирање на Годишните програми за работа на училиштата во настава, вон настава и училишни проекти
- Поддршка на ученици од социјално ранливи категории
- Промовирање и поддршка на успешни поединци и добри образовни практики
- Стипендирање на студенти

#### **1. Поддршка на активности за реализирање на Годишните програми за работа на училиштата во настава, вон настава и училишни проекти**

Во рамки на Годишните програми за работа на училиштата се планираат и реализираат програмски содржини за кои е потребна локална координација и поддршка. Тоа е основа за планирање на содржини за поддршка на образованието каде како Локална самоуправа даваме поддршка на активности и нивна координација во поврзувањето на повеќе воспитни институции и локална промоција.

Училиштата планираат и реализираат содржини за работа согласно насоките од БРО и МОН финансиски покриени согласно блок дотациите добиени со посебна формула од МОН како и со активности кои се планираат и реализираат преку проекти во кои се вклучени или аплицираат училиштата.

Општина Кочани согласно ингеренциите и согласно Законот за локална самоуправа обезбедува поддршка на воспитно образовниот процес во училиштата со координација и поддршка како дел од Програмата за поддршка на образованието на Општина Кочани.

Општината обезбедува поддршка за реализирање на активности од годишните програми на училиштата кои се во интерес на локалната заедница, а во кои се вклучени учениците и вработените од училиштата.

Наведените содржини ќе се реализираат по поднесени барања за поддршка од училиштата за:

### **Поддршка на активности на училиштата за:**

- Меѓуетничка интеграција во образованието
- Младински активизам
- Заштита на здравјето
- Еколошка свест
- Велосипедизам

### **Меѓуетничка интеграција во образованието**

- Поддршка на реализирање на програмите за меѓуетничка интеграција во годишните програми на училиштата во Општина Кочани  
Тема: Разбирање и почитување на другите и учење за културата на другите
- Реализирање на содржините за Стратегија за меѓуетничката интеграција и младинско учество во Општина Кочани со активности во настава, вон настава како и партнер училиштата од земјата.

### **Ученички и младински активизам :**

- Поддршка на иницијативи од локалната заедница
- Работилници на тема младите идни одговорни и активни граѓани на општеството
- Идеи за создавање на поубаво Кочани.

### **Едукација за унапредување на здравјето**

- Ментално и емоционално здравје.

### **Јакнење на еколошка свест**

- Активности за запознавање на учениците за Осогово како заштитен предел
- Едукативни работилници
- Посета и истражувања .

### **Велосипедизам**

- Локална мрежа на Вело училишта

### **1.1. Финансиски средства за реализација на активности по точка 1:**

- 1.1.1 За поддршка на проекти од областа на образованието што ги аплицираат училиштата, а ги поддржува Општина Кочани предвидени се вкупно 210.000,00 денари, од кои од Програмата за основно образование N1 – 180.000,00 денари и Програмата за средно образование N2 – 30.000,00 денари.
- 1.1.2 Потребни средства за пропаганден материјал и активности се 20.000,00 денари. Средствата се обезбедени во Програмата за култура за 2022 година на Општина Кочани.
- 1.1.3 За организирање на настани се предвидени средства во висина на 90.000,00 денари. Средствата се предвидени во Програмата за култура за 2022 година на Општина Кочани.

## **2. Поддршка на ученици од социјално ранливи категории**

На учениците од социјално загрозените семејства им е потребна помош за успешно отпочнување на учебната година. Училишниот прибор за дел од семејствата (посебно многудетното семејство) е голем проблем, не само негово набавување, туку и негово навремено обезбедување. Затоа Општина Кочани предвидува помош на семејствата од социјално загрозени семејства со училишен прибор. Истата се обезбедува по доставени податоци од училиштата. Ова помош ќе се овозможи поддршка за започнување на учебната година со училишен прибор.

За оваа активност се предвидени средства во висина на 150.000,00 денари од Програмата за остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2022 година.

## **3. Промовирање и поддршка на успешни поединци и добри образовни практики**

### **3.1. Доделување на парични награди на ученици првенци на генерацијата во општинските основни и средни училишта и на ученици кои усвоиле прво место на државен акредитиран натпревар или прво, второ или трето место на меѓународен натпревар односно олимпијада**

Општина Кочани ќе додели парични награди на учениците кои се прогласени за првенци на генерацијата во општинските основни и средни училишта и на учениците поединци кои освоиле прво место на државен акредитиран натпревар или прво, второ или трето место на меѓународен натпревар односно олимпијада.

Паричните награди ќе се одобрат и доделат со одлука на Градоначалникот на Општина Кочани. Заради промовирање и поддршка на наградените ученици паричните награди свечено ќе им бидат доделени на свечена седница на Советот на Општина Кочани.

За награди на учениците се предвидени вкупно 180.000,00 денари, од кои од Програмата за основно образование N1 – 120.000,00 денари и Програмата за средно образование N2 – 60.000,00 денари.

### **3.2. Доделување на парична награда на поединци кои училиштата ќе ги предложат како најдобар практичар. Се однесува на вработените во училиштата кои оствариле посебни резултати во работата и го афирмирале училиштето и локалната средина. Наградени ќе се по еден поединец по критериум на училиштата за Наставник на годината за 2022 .**

За реализација на овие активности Општината планира вкупно 100.000,00 денари, од кои од Програмата за основно образование N1 – 50.000,00 денари и Програмата за средно образование N2 – 50.000,00 денари.

### **3.3. Поддршка на училиштата во промоција на Општина Кочани на учество на натпревари и настани**

Промоција и поддршка на добрите практики, идентификување и поддршка на талентирани и надарени ученици каде се презентира и промовира училиштето и локалната средина. Тоа се остварува преку учество на училишни односно меѓу училишни тимови на различни видови на натпревари, квизови, ликовни и литературни манифестации и слични активности. Поддршката во овој дел се однесува за промовирање на добри училишни практики во задолжителното образование.

За реализирање и поддршка на натпревари и манифестации организирани од Општина Кочани се предвидени се 150.000,00 денари од Програмата за основно образование N1 – 80,000,00 денари и Програмата за средно образование N2 –70.000,00 денари. Истите ќе се реализираат согласно условите со состојбата со пандемијата со Ковид-19.

#### 4. Стипендирање на студенти

Општина Кочани доделува 30 (триесет) стипендии на годишно ниво, на студенти жители на Општина Кочани за следните категории на студенти: 5 (пет) стипендии за студенти од Ромската етничка заедница, 10 (десет) стипендии за студенти од социјално загрозувани семејства, 5 (пет) стипендии за студенти запишани на факултети за медицински науки, а останатите стипендии за студенти кои постигнале висок успех во студирањето. Стипендиите се доделуваат за 10 (десет) месеци во текот на една студиска година. Стипендиите се доделуваат на начин и во постапка утврдена во Правилникот за доделување на стипендии на студенти жители на Општина Кочани донесен од Советот на Општина Кочани. Стипендиите се доделуваат врз основа на распишан Конкурс од Градоначалникот кој трае 15 дена, а се објавува на огласната табла на Општина Кочани, во локалните медиуми и на веб страната на Општина Кочани. Стипендиите ги доделува градоначалникот на Општина Кочани во постапка, начин, услови и критериуми утврдени Правилникот. Износот на стипендијата изнесува 3.000,00 денари месечно.

За доделување на стипендии на студенти жители на Општина Кочани се планирани вкупно 900.000,00 денари. Средствата се предвидени во Програмата на градоначалник на Општина Кочани.

#### 5. Вкупни средства за реализација на Програмата за поддршка на образованието на Општина Кочани за 2022 година

Вкупните средства за реализација на сите активности планирани во Програмата за поддршка на образованието на Општина Кочани за 2022 година изнесуваат **1.800.000,00 денари** од наведените програми од кои 1.160.000,00 денари се планирани како средства да се обезбедат од други буџетски програми, а 640.000,00 денари се планирани како средства од Програмата за поддршка на образованието за 2022 година.

5.1. Средства предвидени во други програми на Општина Кочани за реализација на активности планирани во Програмата за поддршка на образованието во Општина Кочани за 2022 година во износ од 1.160.000,00 денари, според следниот:

#### РЕКАПИТУЛАР

Ред. Бр.	Опис на планирани активности	Износ на средства во денари	Други програми
1.	Пропаганден материјал и активности	20.000,00	Програма за култура за 2022 година

2.	Организирање на настани	90.000,00	Програма за култура за 2022 година
3.	Поддршка на ученици од социјално ранливи категории	150.000,00	Програма за остварување на социјална, детска и здравствена заштита за 2022 година
4.	Доделување на стипендии	900.000,00	Програма на Градоначалник на Општина Кочани
Вкупно средства:		1.160.000,00 денари	

5.2. Средства предвидени во Програмата за поддршка на образованието во општина Кочани за 2022 година во износ од **640.000,00 денари.**

#### РЕКАПИТУЛАР

Ред. Бр.	Опис на планирани активности	Средства од Програмата за поддршка на образованието на Општина Кочани за 2022 година (во денари)
1.	Поддршка на проекти од областа на образованието што ги аплицираат училиштата а ги поддржува Општината	210.000,00
2.	Доделување на парични награди на ученици првенци на генерацијата во општинските основни и средни училишта и на ученици кои усвоиле прво место на државен акредитиран натпревар или прво, второ или трето место на меѓународен натпревар односно олимпијада	180.000,00
3	Доделување на парична награда на Наставник на годината за 2022 од основните и средните училишта	100.000,00
4.	Поддршка на училиштата во промоција на Општина Кочани на учество на натпревари и настани	150.000,00
Вкупно средства:		<b>640.000,00</b>

II.

1. Градоначалникот на Општина Кочани го обезбедува извршувањето на Програмата за поддршка на образованието во општина Кочани за 2022 година.
2. Исплата на средствата за реализација на активностите предвидени во оваа Програма ќе се врши со одлука на градоначалникот или од него овластено лице за потпишување.

III.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-3046/1  
22.12.2021 година  
Кочани

Претседател на  
Советот на Општина Кочани  
Лазо Митев